



ПРИСТИГНУВА NOKIA N72

Компанијата Nokia ја почна испораката на својот нов мултимедијален мобилен телефон со ознаката N72. Во внатрешноста на црното или розовото кукиште се крие дигитална камера со резолуција од два мегапиксела, 20 мегабајти интерна меморија со можност за надоградување со RS-MMC картичка, мултимедијален плеер со дополнителни наменски копчиња, FM радио, како и Интернет пребарувач, со комуникациските страни, тука е поддршката за Bluetooth и GDM/EDGE мобилните мрежи. Цената и достапноста на пазарот на овој модел сè уште не се објавени.



SPH-B3200 МУЛТИМЕДИЈА ИЛИ ТЕЛЕФОН

Човек може за многу нешто да се чуди во однос на новиот мобилен телефон на Samsung. Првото прашање кое секој ќе си го постави е дали се работи за мултимедијален уред или за телефон. SPH-B3200 располага со 2.2-инчен QVGA дисплеј, S-DMB тјунер и одлична 2 мегапикселна камера. Со камерата може да се снимаат клипови дури и во MPEG-4 формат! Вградената меморија му е 80MB, но таа може лесно да се дополни, со помош на MicroSD мемориска картичка. Интересно во новиот телефон на корејската компанија, исто

така, е 8-насочниот d-pad и петте специјално направени гејмерски тастери. Преку Bluetooth, ќе може "мрежно" да се играат игри и со други играчи. SPH-B3200 ќе се продава по цена од 631 американски долар.



ПРЕНОС НА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО НА МОБИЛЕН

Четири германски мобилни оператори почнаа експериментално да емитираат телевизиска програма на мобилните телефони, во која (меѓу другото) ќе бидат опфатени и преносите на натпреварите на претстојното Светско првенство во фудбал. Така, сè до 31 август, корисниците на T-Mobile, Vodafone, O2 и E-Plus, кои имаат компатибилни телефони, можат да го примаат телевизискиот сигнал, како и програмата на 16 радиостаници. Овој проект ќе биде достапен само за корисниците во Берлин, Минхен, Хамбург и во Хановер. Телевизиската програма која ќе се емитира и на мобилните апарати ќе биде од каналите ARD и ZDF (кои ќе ги пренесуваат натпреварите од СП 2006), како и од некои приватни канали, кои за корисниците подготвија свои специјални емисии за мобилно емитирање.

Цената која треба да се плати за да се има ова задоволство не е толку висока и ќе се движи од 5 до 15 евра месечно, во зависност од бројот на избраните канали.



Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ